

**Премиерот Груевски повика на единство во однос на името, но некој одвнатре се обидува да го уништува идентитетот на државата во која живее.**

**Како поинаку би ја протолкувале изјавата на Али Ахмети, чија партија ДУИ, судејќи според развојот на настаните ќе биде дел од владината коалиција, за мултиетничко име на државата, дадена за грчкиот весник "Та неа"?**

**Во моменти кога Македонија и нејзините граѓани се наоѓаат пред исклучителен предизвик, македонскиот државно-политички врв е соочен со тешка одлука - како да ја внесе државава во евроатлантските структури, а при тоа да го зачува**

**достоинството на македонските граѓани.**



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Република Северна Македонија", "Северна Република Македонија", "Република Македонија (Северна)"... ова се неколкуте варијанти наведени во "нон пејпр" кој, како што неформално се дознава, им бил доставен на преговарачите во грчко-македонскиот спор, Никола Димитров и Ад-амантиос Василакис, на последната средба со посредникот Метју Нимиц во Њујорк.

По најновиот документ на Нимиц, во втор план е ставен предлогот кој досега се вртеше низ кулоарите, односно "Нова Македонија", а странските медиуми и натаму продолжуваат да типуваат за идното име на нашата држава.

Според весникот "То вима", "Северна Република Македонија" е прифатливо име за Грција, но под услов другата страна, односно Македонија тоа име да го користи во комуникацијата со сите држави и меѓународни организации, што би значело и промена на македонскиот Устав.

Всушност, како што наближува 9 јули, крајниот рок кога државава треба да го фати востанок за НАТО, каде не е само поради спорот со Грција заради името, така се зголемуваат притисоците врз Македонија да го смени вековното име, но и да се откаже од сопствениот идентитет.

Иако долго време спорот со Грција се сметаше за билатерален, моќта на Грција отиде до таму што таа успеа името да го наметне како критериум во меѓународни рамки и да го постави како приоритетен услов за македонското интегрирање во европското и во евроатлантското семејство. Но, македонскиот народ е убеден дека доаѓа времето кога Грција ќе го изгуби тлото под нозе.

"Грчката Влада и нејзиниот премиер сè уште го сонуваат својот балкански сон на победник над САД и Европа, и супериорност над Македонија, па мислам дека ќе направат сè за да останат во таа политичка идила подолго време. Убедени дека времето работи за нив и дека со текот на времето ние ќе потклекнеме и ќе прифатиме невозможни работи, тие имаат намера секаде да нè кочат и да нè блокираат. Не ни сонуваат

државата во која живее. Како поинаку би ја протолкувале изјавата на Али Ахмети, чија партија ДУИ, судејќи според развојот на настаните ќе биде дел од владината коалиција, за мултиетничко име на државата дадена за грчкиот весник "Та неа"? Дали тоа е однапред смислено сценарио од зад границата за да се опипа пулсот на народот?

За историчарите предлогот за мултиетничко име е на штета на Република Македонија, а е во интерес на соседните балкански држави.

"Бидејќи тие тоа не можат сами да го постигнат, за нив е многу елегантно тоа прашање да се покрене внатре во Македонија и од политичар и од партија кои можеби ќе бидат дел од новата влада и би влијаеле во креирањето на македонската политика. Ке се дојде до опасна и сериозна ситуација оти во тој

## НИМИЦ КУМУВА, А ПОЛИТИЧАРИ

колку многу се лажат", изјави премиерот Никола Груевски во интервју за МИА.

### ОБЕДИНЕТОСТ

Во моментите кога се крои иднината на Македонија и на нејзините граѓани македонскиот државно-политички врв е исправен пред тешка одлука - како да ја внесе државава во евроатлантските структури, а при тоа да го зачува достоинството на македонските граѓани и нивниот идентитет.

Како ќе го решиме спорот, каков одзив и резултати ќе има на евентуалниот референдум за името, какво ќе биде прашањето кое би се поставило на референдумот... се нешта кон што е насочено вниманието не само на нашите граѓани, туку и пошироко. Иако само граѓаните имаат право да одлучуваат за името, што всушност е став и на Груевски, и тие се соочени со предизвикот и со дилемата колкава ќе биде цената која ќе треба да ја платат, односно што да заокружат на евентуалниот референдум за да не го загрозат идентитетот и иднината на својата држава?

Сепак, на забелешката дека Грција нема да потпише документ за решение за кое ќе се оди на референдум, Груевски вели:

"Ниту ние ќе потпишеме документ со кој го решаваме проблемот со Грција за името пред да биде изнесен на референдумско изјаснување".

Премиерот повика на единство во однос на името, но некој одвнатре се обидува да го уништува идентитетот на



**НИМИЦ ПОНУДИ НЕКОЛКУ ВАРИЈАНТИ ЗА ИМЕТО**

случај Македонија и Македонците ќе го загубат својот идентитет, име и иднина. Тоа ќе значи промена на Уставот, на институциите. Целта со мултиетничко име е ние да не постоиме", вели професорот по историја Ѓорѓи Малковски, при што додава: "Македонија, за разлика од другите соседни држави на Балканот, со името постои околу 3.000 години... Во севкупната постојна документација и во Европа и во другите делови од светот територијата се нарекувала



**ПОТРЕБНА Е СТРАТЕГИЈА ЗА ИМЕТО, А НЕ ДИСКУСИЈА ЗА ТОА КОЈ ЈА ОДБЕГНУВА ОДГОВОРНОСТА?**

## ТЕ ПОПУВААТ!

Без да се дадат детали, во штуро соопштение од кабинетот на македонскиот претседател информираат дека на средбата на државно-политичкиот врв биле разменети мислења пред посетата на медијаторот Нимиц. Највисок приоритет на Македонија останува зачувувањето на идентитетот и достоинството на нацијата. Претседателот Црвенковски и премиерот Груевски на средбата влегоа со спротивставени ставови.

Македонија, а народот македонски, без оглед на тоа што во одредени историски периоди поради асимилаторските претензии на штета на Македонија имало обиди да ѝ го прекројат името, но тоа никому не му успеало.

Да се надеваме дека и денес македонскиот народ ќе го докаже она што во себе го носеле неговите предци - истрајноста и упорноста да се зачува македонското име.

Во однос на ставот на албанските партии за името на државата, за што претходно пропуштаат информации дека писмената гаранција за референдум ќе биде услов за да бидат дел од владината коалиција, премиерот потенцира дека ниту една албанска партија, која ќе биде дел од идната влада, нема да решава дали во Македонија ќе има референдум за името или не.

"Имајќи ги предвид односите на силите во Собранието не важат тезите дека албанскиот партнер ќе направи не-

каков пресврт по ова прашање. Сепак, морам да нагласам дека воопшто нема да ми биде сеедно доколку партнерите во владата имаат силно спротивставен став по ова многу важно прашање. Не очекувам партијата на Албанците која ќе влезе во власта да биде против решението за името, кога знае дека мнозинството Македонци не се согласуваат со тоа. Прво, албанскиот партнер сигурно нема да сака да донесе одлука со која мнозинството граѓани на Македонија, па макар најголем дел од нив биле Македонците, ќе имаат проблем, силно спротивставување и фрустрација. Како што и јас не би сакал да донесам одлука за така важно прашање за кое македонските Албанци во најголем дел би се чувствувале силно погодени и фрустрирани".

### НИСКОСТ

Во изминатиов период се виде дека Грција на секој можен начин се обиде да нè понижи пред меѓународните институции. Но, и покрај провокациите, Македонија и натаму цврсто чекори на патот кон НАТО и ЕУ. За таа да биде дел од европското и од евроатлантското семејство, македонските политичари ќе треба помалку да се конфронтираат меѓу себе, ќе треба да вложат максимум напори и максимум волја за надминување на проблемот, бидејќи станува збор за стратешко прашање, а не за дневно-политички препукувања.

"За решение на ваков проблем е потребна волја кај двете страни, а другата

страна има остра реторика, навредливи постапки и опиеност од 'триумфот' во Букурешт. Погледнете до каде се спуштија, да малтретираат обични граѓани за да покажат сила. На граничните премини барале од наши граѓани да метат улица, не дозволуваат прелет на авионите на МАТ... Еден дипломат иронично коментираше дека авионот лета толку високо што никој во Грција не може да го види, а камоли да прочита што пишува на него... Македонија веќе успеа. Сега тоа не е веќе прашање, сега треба да престанат да се сомневаат во сопствената држава и во сопствениот народ и да почнат да веруваат во сопствената иднина. Македонија успеа. Ние ќе продолжиме со сопствени сили да ги браниме нашите аргументи, да работиме за подобар живот на нашите граѓани, за просперитетна иднина на нашите деца, зашто на крајот на краиштата, европските стандарди се нешто што треба да го спроведеме самите. Тоа не доаѓа како подарок, ниту е нешто што е толку далечно и недостижно. Напротив, со силна работа, со посветеност, како што докажавме сите заедно во Република Македонија дека можеме да работиме, нема цел која не е остварлива. А тој што прашува дали ќе успееме, како што кажав, веројатно има причина и мотив штом така прашува. Ним историјата ќе им суди".

Ќе им судат и генерациите кои доаѓаат. Ќе им судат и поради тоа што во Македонија имаме сè само го немаме она што треба да го имаме - стратегија за името. И додека расте бројот на кумовите и на поповите кои секојдневно нè прекрстуваат, македонските политичари сè уште не знаат што би се случило доколку и по 9 јули ние не се најдеме во НАТО алијансата?